



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 25 октомври 1988

Скопје

Број 41

Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 300 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

743.

Врз основа на член 3, став 1 од Законот за привременото ограничување на располагањето со општествени средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 година („Службен весник на СРМ“, бр. 7/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА ГО КОРИСТАТ ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на одделни корисници на општествени средства и износот на средства што можат да го користат за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 11/88), во точката 1 се вршат следниве изменувања и дополнувања:

Во дел I. Здравство, точка 2 износот „60.000.000“ се заменува со износот „180.000.000“, точките 3, 4, 9 и 10 се бришат, а точките 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 3, 4, 5 и 6. По точка 6 се додава нова точка 7 која гласи:

„7. Амбуланта с. Агино Село — Куманово — 10.000.000“.

Во дел II. Основно образование, точките 3, 4 и 6 се бришат, точката 5 станува точка 3, и во точката 7 која станува точка 4 износот „200.000.000“ се заменува со износот „150.000.000“. По точка 4 се додаваат две нови точки 5 и 6 кои гласат:

„5. ОУ — Нова Маала — Струмица — 30.000.000,

6. ОУ — с. Облешево — Кочани — 60.000.000.“

Во дел III. Насочено образование, точката 1 се брише, а точките од 2 до 5 стануваат точки од 1 до 4. По точка 4 се додаваат две нови точки 5 и 6 кои гласат:

„5. Ректоратот на Универзитетот во Битола — 45.000.000,

6. Училишен центар „Ристо Ристевски-Ричко“ — Прилеп — 55.000.000.“

Во дел IV. Општествена заштита на децата, по точка 2 се додава нова точка 3 која гласи:

„3. Детска градинка „Ново Лисиче“ — Скопје — 90.000.000“.

Во дел VI. Социјална заштита во точката 1 износот „300.000.000“ се заменува со износот „298.000.000“, а во точката 2 износот „5.000.000“ се заменува со износот „7.000.000“.

Во дел VII. Финансиски организации, во точката 1 износот „209.000.000“ се заменува со износот „109.000.000“, во точката 3 износот „100.000.000“ се заменува со износот „200.000.000“, во точката 6 износот: „50.000.000“ се заменува со износот „15.000.000“, во точката 7 износот „55.000.000“ се заменува со износот „90.000.000“ и точката 8 се менува и гласи: „8. СОК во СР Македонија — 70.000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2048/1

Претседател

15 октомври 1988 година на Извршниот совет, Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р.

744.

Врз основа на член 239 став 2 од Законот за општонародната одбрана („Службен весник на СРМ“ број 17/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

1. Од функцијата членови на Републичкиот штаб за цивилна заштита, поради заминување од органите од кои се именувани, се разрешуваат:

1. Диско Цветановски,

2. Благоја Левајковиќ,

3. Љупчо Чакар,

4. Ристо Никовски.

2. За членови на Републичкиот штаб за цивилна заштита се именуваат:

1. Милутин Блажевски, началник на Одделението за противпожарна заштита во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

2. Благоја Ташевски, советник за РХБ заштита во Републичкиот секретаријат за народна одбрана,

3. Ефтим Анчев, професор на Земјоделскиот факултет во Скопје,

4. Јанко Николовски, помошник на секретарот на Секретаријатот за информации.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2000/1

6 октомври 1988 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет, м-р Глигорие Гоговски, с. р.

745.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се назначува Марика Стојчева, началник на Бирото на секретарот на Извршниот совет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1959/2

6 октомври 1988 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет, м-р Глигорие Гоговски, с. р.

746.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/81 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. За советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се назначува Зоја Поленак, секретар на Комисијата за прашања од областа на општенародната одбрана, општествена самозаштита, безбедноста и односите со странство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1959/3 Претседател
6 октомври 1988 година на Извршниот совет,
Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р.

747.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. За советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се назначува Тодорче Малезански, секретар на Комисијата за прашања од областа на општествено-политичкиот систем.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1959/4 Претседател
6 октомври 1988 година на Извршниот совет,
Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р.

748.

Врз основа на член 3-а став 3 од Законот за боречки додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 23/75, 27/77 и 18/83), претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ОД 1 ЈУЛИ 1988 ГОДИНА**

1. Основата за определување на боречкиот додаток се зголемува од 1 јули 1988 година, како аконтација за 44,6% и така зголемена изнесува 266.646 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-2089
14 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за труд,
здравство и социјална политика,
проф. д-р Тито Беличанец, с. р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ**

Пред Општинскиот суд Скопје II Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Метуш Куртиш од с. Радишани, бр. 654 Скопје, против тужената Нафија Куртиш, моминско Мусовска, од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Нафија Куртиш, моминско Мусовска, да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во судот и достави точна адреса на живеење.

Во спротивно, ќе и биде одреден привремен стартел кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XVI П. бр. 2511/88. (203)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола, по предлог на предлагачите Богоја Српчански и Митре Српчански, двајцата од с. Могила, се води спор за докажување на смртта на Коприна Српчанска од с. Могила.

Се повикува лицето Коприна Српчанска со последно живеалиште во с. Могила, која наводно починала на 1. I. 1970 година во с. Могила, да се јави на овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Истовремено судот го повикува секој друг кој нешто знае за нејзиниот живот истото да го јави на овој суд.

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе одлука по предлогот за докажување на смртта.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 341/88.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за поништување на судска спогодба од тужителот Радослав Богдановски од с. Брвеница, против тужениот Бранко Петровски од с. Брвеница, сега со непозната адреса во Германија. Вредност на спорот 44.890 динари.

Бидејќи тужениот Бранко Петровски е со непозната адреса се повикува да се јави пред судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ и во истиот рок определи свој полномошник во земјата кој ќе го застапува по предметниот спор. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи, ќе определи привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1903/87.

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителите Демири Илми и Куртиш од с. Каменане, против тужените Демири Сефедин од с. Каменане и Исмаили Ревие, со непозната адреса во странство и Џемаили Адиле, родена Демири, од с. Боговиње, а сега со непозната адреса во Западна Германија.

Бидејќи тужените Исмаили Ревие, родена Демири, од с. Силичане, и Џемаили Адиле, родена Демири, од с. Боговиње, се со непозната адреса, се повикуваат да се јават во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ пред Општинскиот суд во Тетово или во истиот рок да постават полномошник во земјата кој ќе ги застапува нивните интереси. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи ќе им определи привремен застапник кој ќе ги застапува интересите до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 477/88.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост на недвижен имот по тужбата на Сали Салија од с. Порој Тетово, против Мурибан, Алајдин, Мухамедин и Абдулрезак, сите Реџеми, од Тетово, а сега иселени со непозната адреса во Турција.

Се повикуваат тужените Мурибан, Алајдин, Мухамедин и Абдулрезак, сите Реџеми, со непозната адреса, да се јават во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истото време да одредат свој полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе им биде одреден привремен застапник, кој ќе ги застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1412/88.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Салија Зенепа од Тетово, против тужениот Салија Халил од Тетово сега со непозната адреса во Швајцарија. Вредност на спорот 10.000 динари.

Се повикува тужениот Салија Халил од Тетово, сега со непозната адреса во Швајцарија, да се јави пред овој суд во рок од 30 дена, да ја достави својата адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот по истекот на свој рок, ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1176/88.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исплата на долг по тужбата на тужителот Ангеловски Венче од с. Брвеница, против тужениот Мифтари Миџази од с. Челопек, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува до правосилното окончување на постапката по овој предмет.

По истекот, на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе го застапува до правосилното окончување на постапката по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1334/88.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за законска издршка по тужбата на тужителката Амзаи Емине од с. Долно Палчиште законски застапник на малолетната Амзаи Вахиде, против тужениот Амзаи Сејдула од с. Долно Палчиште, сега на привремена работа во Швајцарија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Амзаи Сејдула од с. Долно Палчиште да се јави пред овој суд во рок од 30 дена да ја достави својата адреса, или пак постави свој полномошник. Во спротивно судот по истекот на овој рок ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1466/88.

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор од тужителот Синани Даут, Синани Исмаиљки од Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 174, против тужените Афитап Усеини, Хиса Шабан Хусеини, двајцата од Турција со непозната адреса како и тужените Мехмед Фаик Усеини и Мустафа Усеини двајцата од Нови Сад со непозната адреса. Вредност на спорот 1.000.000 динари.

Се известуваат тужените Афитап Усеини, Хиса Усеини, Мехмед Фаик Усеини и Мустафа Усеини со непозната адреса да се јават во рок од 30 дена пред Општинскиот суд во Тетово и во истиот рок овластат свој полномошник во земјата кој ќе ги застапува нивните интереси до правосилното окончување на постапката.

По истекот на овој рок судот ќе им постави привремен застапник кој ќе се грижи за интересите на тужените по предметниот спор до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1087/88.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за докажување на смртта на лицето Максуди Демир од с. Селце, а по предлог на предлагаачот Демири Садри од с. Селце.

Се повикува лицето Максуди Демир од с. Селце или секој друг што знае за неговият живот да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно судот врз основа на доказите ќе ја утврди смртта на лицето Максуди Демир од с. Селце.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 411/88.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на смрт согласно член 89 од ЗВП, по предлог на предлагаачот Конески Ристе од с. Стровија, против противникот Ангелеска Тодосија од с. Црнилиште.

Со повикува лицето Ангелеска Тодосија од с. Црнилиште да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или да се јави друго лице кое ќе каже за нејзиниот живот, или лице кое лично ја познавало, за да дадат подробни податоци за часот, денот, месецот и годината на смртта на Ангелеска Тодосија од с. Црнилиште.

Во спротивно, по истекот на рокот и спроведената постапка судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди и докаже нејзината смрт.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 607/88.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 890 од 23. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1867-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Молеро-фарбарската задруга „Пролет“, Р. О., — Скопје, ул. „Огњен Прица“ бб, со следните податоци: Се брише Ивановски Борис, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Кочковски Петре, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 890/88 (279)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 903 од 12. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1369-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, на основна дејност и на лицето овластено за застапување со следните податоци: Се запишува промената на фирмата на Самоуправната интересна заедница за комунални дејности и патишта со целосна одговорност, Титов Велес ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 23, се менува и во иднина ќе гласи: Самоуправна интересна заедница за патишта, со целосна одговорност, Титов Велес, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 23.

Се запишува промената на дејноста и тоа: се бришат: „во областа на комуналните дејности“, а се запишува: 140229 — други самоуправни интересни заедници во областа на посредување во изградба и одржување на локални патишта.

Се брише досегашниот застапник Камилов Андреја, секретар, а се запишува новиот застапник Борис Неделков, в. д. секретар без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 903/88. (280)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1002 од 12. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1520-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и дејноста со следните податоци: Се запишува промената на фирмата на Општинската самоуправна интересна заедница за становање, со целосна одговорност, Титов Велес, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 23, се менува и во иднина ќе гласи: Општинска самоуправна интересна заедница за становање, уредување и употреба на градежно земјиште и комунални дејности, со целосна одговорност, Титов Велес, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 23.

Се запишува проширувањето на основната дејност со:

140229 — посредување во изградба, уредување и употреба на градежно земјиште и комунални дејности.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1002/88. (281)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 916 од 4. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1009-0-0-0, ги запиша во судскиот регистар привремените мерки и промена на лицето овластено за застапување на Електро инсталатерската задруга „Никола Тесла“ РО Скопје, ул. „Првوماјска“ бр. 10, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Себастијан Матик, а се запишуваат привремените мерки и лицето Милан Павловски како претседател на привремениот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 916/88. (222)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 706 од 22. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2166-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Мал Извор“, Р. О., с. Средно Коњари — Скопје, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор, Неваип Рамадани се именува за директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 706/88. (223)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 778 од 13. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1631-8-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Илинден“, О. Сол. О. со ООЗТ Скопје, ООЗТ Основно училиште „26 Јули“, Ц. О., ул. „210“ бр. 31 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Андоноски Цветан, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Ставревски Благоја, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 778/88. (224)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 574 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-13-0-0, ги запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ поради организирање во РО без ООЗТ со следните податоци: Се запишува бришењето на ООЗТ Технолошко-металуршки факултет — Скопје, во состав на Универзитет „Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитетски центар за Математичко-технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 574/88. (225)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 801 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-753-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната орга-

низација п. д. фирма: Студентски центар „Скопје“ со Ц. О., Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 58.

Студентскиот центар „Скопје“ е основан со решение бр. 01-34/2 од 9. III. 1963 година од Универзитетскиот совет, кое е потврдено од страна на Собранието на СРМ.

Оваа работна организација е настаната со здружување на ООЗТ „Сместување“ Скопје и ООЗТ „Исхрана“ Скопје, во работна организација без ООЗТ врз основа на Самоуправна спогодба за промени во организирањето од 29. II. и 18. IV. 1988 година.

Основни дејности:

130212 — дејност на домовите на ученици и студенти;

080121 — ресторани со услужување.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица работната организација одговара со сите средства, Ц. О.

Лице овластено за застапување е Николчо Глигоров, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 801/88. (241)

О Б Ј А В А

Врз основа на член 35 од Општествениот договор за измени и дополнувања на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи („Службен весник на СРМ“ бр. 18/87), Координациониот одбор

О Б Ј А В У В А

планиран елемент за примена на мерилата за распоредување на чистиот доход за периодот јануари-декември 1988 година

1. Просечниот месечен пресметан чист личен доход по работник, без средствата за непосредна заедничка потрошувачка, изнесува 301.360 динари.

Координационен одбор

Претседавач,

Мемед Нурединоски, с. р.

СОДРЖИНА

- | | |
|--|-----|
| 743. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на одделни критериуми на општествени средства и износот на средства што можат да го користат за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 година — — — — — | 775 |
| 744. Решение за разрешување и именување членови на Републичкиот штаб за цивилна заштита — — — — — | 775 |
| 745. Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — — | 775 |
| 746. Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — — | 776 |
| 747. Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — — | 776 |
| 748. Наредба за зголемување на основата за определување на боречкиот додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија од 1 јули 1988 година — — — — — | 776 |
| Објава за планиран елемент за примена на мерилата за распоредување на чистиот доход за периодот јануари-декември 1988 година — — — — — | 778 |